

B2B EVENT

“DIGITALISATION IN PRODUCTION PROCESSES”

16-17 APRIL 2019, RIGA, LATVIA

We are glad to invite You to the 3rd B2B event within the frame of Green Ict development (GIVE) project. Main objective – **optimize production processes to be more competitive on the market.** Participants from two main areas will be in focus: **(A) production companies** and **(B) providers for digitalization, automation and robotization solutions.**

To improve production processes we address specifically following topics: **(1) Digitalization solutions; (2) Automation and robotization solutions; (3) Cybersecurity; (4) Artificial intelligent.** SMEs and cluster organizations from Albania, Bulgaria, FYR Macedonia, Latvia, Rumania and Serbia representing **ICT SECTOR, SMART GREEN TECHNOLOGIES AND AUTOMOTIVE** will gather to present solutions, products, services, discuss cooperation issues and exchange experience. Please save the date and join us!





ESCPoI
GIVE
Partnership



Co-funded by the COSME programme
of the European Union



GIVE
Green ICT DeVeloPment

По првите два успешни “B2B“ настани во рамките на проектот Green ICT Development (GIVE) кои се одржаа во Скопје, на 12-13.12 2018 година и во Тирана, Албанија на 21-22.02 2019 година, со задоволство ви го објавуваме и ве покануваме да присуствувате на третиот “B2B“ настан со фокус на “Дигитализација во производните процеси”, кој ќе се одржи во **Рига, Латвија** на **16-17.04 2019 година.**

Сите компании на настанот ќе имаат можност да презентираат свои производи и услуги, а по презентациите ќе бидат организирани Б2Б средби. Ве молиме имајте во предвид дека за пријавување на Б2Б средбите ќе биде достапна онлајн платформа за која ќе ве информираме дополнително.

Главна цел на проектот GIVE е да се оствари **соработка и со цел креирање на нови производи и услуги помеѓу ИКТ, автомобилскиот и**

□

Green

-

Tech

□

сектор. На настанот покрај компании од Латвија ќе присуствуваат компании и бизнис организации од

:

Албанија, Бугарија, Романија и Србија

.

Во рамки на дводневната агенда, за време на првиот ден ќе биде презентираан финалниот извештај изработен во рамки на проектот, можности за започнување на бизнис и организирани посети на компании во Латвија. Додека пак презентациите од компаниите и Б2Б средбите ќе бидат организирани за време на вториот ден.

Конкретно, ќе бидат опфатени следните теми насочени кон производни процеси:

1. Решенија за дигитализација
2. Решенија за автоматизација и роботика
3. Cyber security
4. Вештачка интелигенција

За време на настанот “B2B“ учесниците ќе се сретнат, со цел да се вмрежат и да дискутираат за сегашните активности, производи, услуги, заеднички проекти, партнерства, размена на искуства и информации за пазарот.

Доколку имате посебен интерес за дополнителни деловни состаноци во текот на настанот во Латвија, ќе ни биде задоволство да ви помогнеме да воспоставите потребни контакти.

Настанот ќе трае два дена и на него ќе присуствуваат претставници на МСП, менаџери на кластери и организации кои доаѓаат главно од секторите: **паметни зелени технологии, автомобилската и ИКТ.**

Настанот ќе биде организиран од страна на Green and Smart Technology Cluster (Green-Tech Cluster) од Латвија и ќе има регионален карактер, каде што компаниите од трите сектори се од следните земји: Албанија, Бугарија, Латвија, Романија, Северна Македонија, Романија и Србија. “B2B“ настанот е во рамките на проектот Green ICT development (GIVE).

Регистрациската форма за настанот ќе биде објавена наскоро.

Сите компании на настанот ќе имаат можност да презентираат свои производи и услуги, а по презентациите ќе бидат организирани B2B средби. Ве молиме имајте во предвид дека за пријавување на B2B средбите ќе биде достапна онлајн платформа за која ќе ве информираме дополнително.

Главна цел на проектот GIVE е да се оствари **соработка и со цел креирање на нови производи и услуги помеѓу ИКТ, автомобилскиот и**

□
Green

-
Tech

□
сектор. На настанот покрај компании од Латвија ќе присуствуваат компании и бизнис организации од

:
Албанија, Бугарија, Романија и Србија

Во рамки на дводневната агенда, за време на првиот ден ќе биде презентираан финалниот извештај изработен во рамки на проектот, можности за започнување на бизнис и организирани посети на компании во Латвија. Додека пак презентациите од компаниите и B2B средбите ќе бидат организирани за време на вториот ден.